

**Макстил АД, Скопје**

**Финансиски извештаи**

за годината завршена на

31 декември 2018

со извештај на независниот ревизор

## **Содржина**

### **Извештај на независниот ревизор**

#### **Финансиски извештаи**

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка	2
Извештај за промените во капиталот	3
Извештај за паричниот тек	4
Белешки кон финансиските извештаи	5



# Извештај на независниот ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје  
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3  
Скопје 1000, Република Северна Македонија  
+389 (2) 3135 220  
mk-office@kpmg.com  
kpmg.com/mk

## Извештај на ревизорите до акционерите на Макстил АД, Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Макстил АД, Скопје (“Друштвото”), прикажани на страниците 1 до 36, кои се состојат од извештај на финансиска состојба на 31 декември 2018 година, извештаи за добивката или загубата и останата сеопфатна добивка, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално прикажување на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придружуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето квалификувано мнение.

*Основа за квалификувано мнение*

На 31 декември 2018 и 31 декември 2017 година Друштвото има земјиште со сметководствена вредност од МКД 1.130.270 илјади за кое што Друштвото нема сопственост и земјиштето не ги исполнува критериумите за признавање на средство. Следствено, Друштвото би требало да направи отпис на земјиштето во износ од МКД 1.130.270 илјади од недвижностите, постројките и опремата на 31 декември 2018 година и 31 декември 2017 година и акумулираната загуба би требало да се зголеми за МКД 1.130.270 илјади на 31 декември 2018 година и на 31 декември 2017 година. Нашето мнение за финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година издадено на 16 мај 2018 година беше исто така модификувано во однос на ова прашање.

*Квалификувано мнение*

Според наше мнение, освен за ефектот за работата наведена во параграфот за основа за квалификувано мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

*Обрнување внимание*

Без понатаму да го квалификуваме нашето мнение, обрнуваме внимание на белешка 2 (д) кон финансиските извештаи која објаснува дека Друштвото се потпира на групата Дуферко за постојните договори за производство и за финансиска поддршка. Без ваквата поддршка, Друштвото би требало да најде алтернативни добавувачи и купувачи за своите производи. Претходното искуство, а имајќи го во предвид и моментното економско опкружување, укажува дека тоа би било тешко. Како што е наведено во белешката 2 (д), овие работи, покрај останатите прашања наведени во белешка 2 (д), укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

**Извештај за други правни и регулаторни барања***Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва*

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Одборот на директори на Друштвото на 13 март 2019 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше одобрен од Одборот на директори на Друштвото на 26 јуни 2019 година.

Скопје, 1 јули 2019 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР  
Срѓан Ранѓеловиќ



КПМГ Македонија ДОО  
Управител  
Срѓан Ранѓеловиќ





Финансиски  
извештаи

Извештај за финансиската состојба

На 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
<b>Средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	14	3.869.814	3.870.595
Вложувања во придружени претпријатија	15	5.182	5.182
Вложувања во хартии од вредност	16	1.257	1.257
<b>Вкупно постојани средства</b>		<u>3.876.253</u>	<u>3.877.034</u>
<b>Залихи</b>			
Залихи	17	1.588.056	1.333.518
Побарувања од купувачи и други побарувања	18	1.287.381	864.802
Дадени аванси		67.111	107.573
Парични средства и парични еквиваленти	19	13.163	118.628
<b>Вкупно тековни средства</b>		<u>2.955.711</u>	<u>2.424.521</u>
<b>Вкупно средства</b>		<u>6.831.964</u>	<u>6.301.555</u>
<b>Капитал и обврски</b>			
Акционерски капитал		3.948.195	3.948.195
Акумулирана загуба		(2.761.701)	(2.774.425)
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<u>1.186.494</u>	<u>1.173.770</u>
<b>Обврски</b>			
Обврски за кредити	22	232.628	314.627
Користи за вработените	23	15.099	18.361
<b>Вкупно долгорочни обврски</b>		<u>247.727</u>	<u>332.988</u>
Обврски за кредити	22	2.936.408	2.771.296
Користи за вработените	23	819	1.349
Обврски кон добавувачи и други обврски	24	2.253.254	1.336.319
Обврски за данок на добивка		72	1.609
Обврски за примени аванси		207.190	684.224
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<u>5.397.743</u>	<u>4.794.797</u>
<b>Вкупно обврски</b>		<u>5.645.470</u>	<u>5.127.785</u>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<u>6.831.964</u>	<u>6.301.555</u>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од одборот на директори на Макстил АД - Скопје на 28 јуни 2019 година и потпишани во нивно име од:

 Иван Бановски Генерален Директор		 Петар Јаневски Директор на економика
 Николина Костандиновска (Овластен Сметководител со број на уверение 0102027)		

**Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка**

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	<b>Белешка</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Реализација	7	6.584.961	5.714.291
Трошоци на реализација	11	<u>(6.332.391)</u>	<u>(5.449.014)</u>
<b>Бруто добивка</b>		252.570	265.277
Останати приходи од дејноста	8	10.322	14.654
Административни расходи	11	(195.074)	(185.027)
Останати расходи од дејноста	9	<u>(4.631)</u>	<u>(11.235)</u>
<b>Добивка од редовно работење</b>		63.187	83.669
Приходи од финансирање		2.515	3.365
Расходи од финансирање		<u>(59.171)</u>	<u>(69.857)</u>
<b>Нето расходи од финансирање</b>	12	(56.656)	(66.492)
<b>Добивка пред оданочување</b>		6.531	17.177
Данок на добивка	13	<u>(2.226)</u>	<u>(2.441)</u>
<b>Добивка за годината</b>		<u>4.305</u>	<u>14.736</u>
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
<b>Ставки кои нема да бидат рекласификувани преку добивка или загуба:</b>			
Останато		8.419	-
<b>Останата сеопфатна добивка за годината, нето од данок на добивка</b>		<u>8.419</u>	<u>-</u>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<u>12.724</u>	<u>14.736</u>
Основна и разводнета заработка по акција (во денари)	21	0,29	1,01

*Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи.*



**Извештај за промените во капиталот**

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	<b>Акционерски капитал</b>	<b>Акумулирана загуба</b>	<b>Вкупно</b>
Состојба на 1 јануари 2017	3.948.195	(2.789.161)	1.159.034
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			
Добивка за годината	-	14.736	14.736
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		14.736	14.736
На 31 декември 2017	<u>3.948.195</u>	<u>(2.774.425)</u>	<u>1.173.770</u>
Состојба на 1 јануари 2018	3.948.195	(2.774.425)	1.173.770
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>			
Добивка за годината	-	4.305	4.305
<b>Останата сеопфатна добивка</b>			
Останато	-	8.419	8.419
<b>Вкупна останата сеопфатна добивка за годината</b>		8.419	8.419
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		12.724	12.724
На 31 декември 2018	<u>3.948.195</u>	<u>(2.761.701)</u>	<u>1.186.494</u>

*Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи*

**Извештај за паричниот тек**

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
<b>Парични текови од оперативни активности</b>			
Добивка за годината		4.305	14.736
<i>Корекција за:</i>			
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	14	261.476	255.641
Исправка на вредноста на залихите	11	30.605	11.447
Капитална загуба / (добивка) од продажба на недвижности, постројки и опрема		192	(185)
Исправка на сомнителни и спорни побарувања		532	-
Приходи од камати	12	(1.719)	(2.833)
Расходи од камати	12	47.634	55.945
Приход од дивиденди	12	(796)	(532)
Данок на добивка	13	2.226	2.441
		<u>344.455</u>	<u>336.660</u>
Промена кај залихите		(285.145)	(113.036)
Промена кај побарувањата од купувачите и другите побарувања		(423.111)	(251.271)
Промена кај обврските кон добавувачите и другите обврски		916.935	342.938
Промена на дадени аванси		40.462	(81.940)
Промена на примени аванси		(477.034)	187.086
Промена во резервирања и користи за вработените		(3.792)	(58.990)
<b>Готовина од оперативни активности</b>		<u>112.770</u>	<u>361.447</u>
Платени камати		(47.634)	(55.945)
Платен данок на добивка		(3.763)	(806)
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>		<u><u>61.373</u></u>	<u><u>304.696</u></u>
<b>Парични текови од инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(252.650)	(299.324)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема		184	185
Примени дивиденди		796	532
Наплатени камати		1.719	2.833
<b>Нето парични текови користени во инвестициони активности</b>		<u><u>(249.951)</u></u>	<u><u>(295.774)</u></u>
<b>Парични текови од финансиски активности</b>			
Приливи од кредити		5.767.161	3.035.978
Отплата на кредити		(5.684.061)	(3.094.905)
Нереализирани курсни разлики		13	524
<b>Нето парични текови користени во финансиски активности</b>		<u><u>83.113</u></u>	<u><u>(58.403)</u></u>
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричниот еквивалент		(105.465)	(49.481)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		<u>118.628</u>	<u>168.109</u>
<b>Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември</b>	19	<u><u>13.163</u></u>	<u><u>118.628</u></u>

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи.

## **Белешки кон финансиските извештаи**

### **1. Општи информации**

Макстил АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво основано и инкорпорирано во Република Македонија. Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

ул. “16-та Македонска Бригада” бр. 18  
1000 Скопје

Република Северна Македонија

Главна активност на Друштвото е преработка на старо железо и слаб во лим.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Македонската Берза под ISIN MKSTIL101014.

### **2. Основа за изготвување**

#### **(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на Република Северна Македонија.

#### **(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историски вредности освен за финансиските средства расположиви-за-продажба, кои што се мерат по објективна вредност.

Методите кои се користат за мерење на објективните вредности се објаснети подолу во белешка 4.

#### **(в) Функционална и известувачка валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“денари” или “МКД”) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

#### **(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија изискува од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и основните претпоставки постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањата направени од менаџментот и критичните проценки во примената на Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

- Белешка 18 - Побарувања од купувачи и други побарувања
- Белешка 27 - Потенцијални обврски

## Белешки кон финансиските извештаи

### 2. Основа за изготвување (продолжение)

#### (д) Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитет на работењето, што подразбира дека Друштвото ќе продолжи со работењето во блиска иднина.

Како што е обелоденето во белешка 27 - Потенцијални обврски, во 2018 година по основ на прекршочна постапка покрената од Државниот инспекторат за животна средина, Основниот Суд Скопје 1 - Скопје донесе пресуда со која на Друштвото му се изрече мерка за привремена забрана за вршење на дејност во траење од една година. Одлуката на судот не е правосилна и Друштвото има поднесено жалба на истата до Апелациониот Суд во Скопје. Согласно мнението на правниците, и врз основа на анализа на околностите поврзани со овој случај раководството на Друштвото смета одбраната против оваа прекршочна постапка ќе биде успешна и дека веројатноста за реализација на оваа мерка е многу мала.

Друштвото се потпира на групата Дуферко, за постојните договори за производство и за финансиска поддршка. Без ваквата поддршка Друштвото не би можело да ги подмирува своите тековни обврски и континуирано да ги извршува своите тековни активности и би требало да најде алтернативни добавувачи и потрошувачи за своите производи. Претходното искуство, а имајќи го во предвид и моментното економско опкружување, укажува дека тоа би било тешко.

Доколку поддршката од групата Дуферко би прекинала, ќе треба да се направат корекции за да се намали вредноста на средствата до износот на моментната продажна вредност и да се направи резервирање за покривање на понатамошни обврски кои би произлегле.

За годината завршена на 31 декември 2018 година Друштвото оствари добивка во износ од МКД 4.305 илјади денари. На 31 декември 2018, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за МКД 2.442.032 илјади. Би требало да се нагласи дека во тековните обврски е вклучен краткорочен кредит од поврзани страни - Дуферко Скоп, Кипар во износ од МКД 1.684.225 илјади и обврски кон поврзани страни од Дуферко Групата, во износ од МКД 1.528.554 илјади. За годината завршена на 31 декември 2018, Друштвото има остварено позитивни парични текови од оперативни активности во износ од МКД 61.373 илјади. Повеќе информации во врска со плановите и ликвидноста на Друштвото се обелоденети во белешка 5 (б).

Во однос на своето работење, Друштвото ја следи својата ефикасност и има направено инвестиции во нови технологии кои ќе му овозможат да има поголема флексибилност во портфолиото на производи и, истовремено, да ги намали трошоците за производство.

Врз основа на пет-годишниот бизнис план, Раководството очекува понатамошно подобрување на финансиските перформанси како резултат на зголемени продажби и зголемување на продажните цени, кои се очекува да се појават како одговор на промените во европските и глобалните пазари. Друштвото има мала предност во однос на своите конкуренти, поради неговата способност да ги исполни нарачките на клиентите за производи со специфични димензии и количини, кои останатите компании не се спремни да ги прифатат.

Сепак овие работи укажуваат на постоење на материјална неизвесност којашто може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

### 3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

#### (а) Странска валута

##### (i) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на тој датум.

## Белешки кон финансиските извештаи

### 3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

#### (а) Странска валута (продолжение)

##### (i) Трансакции во странска валута (продолжение)

Печалбите и загубите на монетарните средства и обврски претставуваат разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирана за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута искажана во денари според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднување се признаени во извештајот за сеопфатна добивка.

#### (б) Финансиски инструменти

##### (i) Недеривативни финансиски средства

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска. Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти.

##### **Заеми и побарувања**

Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување.

Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

##### **Парични средства и парични еквиваленти**

Парични средства и парични еквиваленти се состојат од парични средства на жиро сметка, благајна и краткорочни депозити во банки со оригинален рок на достасаност не подолг од три месеци.

##### **Финансиски средства расположливи-за-продажба**

Финансиски средства расположливи-за-продажба се не-деривативни финансиски средства одредени како расположливи-за-продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредност се класификуваат како финансиски средства расположливи-за-продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста (види белешка 3 (д)(i)), се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба во останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Финансиски инструменти (продолжение)**

**(ii) Недеривативни финансиски обврски**

Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога, и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Не-деривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

**(iii) Акционерски капитал**

**Обични акции**

Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци доколку има кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нетно, од даночните ефекти.

**(в) Недвижности, постројки и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите, постројките и опремата се мерат според набавната вредност, која ги вклучува капитализираните трошоци за позајмување, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради безвреднување.

Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Секоја добивка или загуба од продажба на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата.

**(ii) Последователни издатоци**

Последователните издатоци се капитализираат само доколку е веројатно дека Друштвото ќе има идни економски користи како резултат на тие издатоци. Тековните издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат како трошок во моментот на настанување.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Недвижности, постројки и опрема (продолжение)**

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата се прикажува во извештајот добивка и загуба и останата сеопфатна добивка, а се обезбедува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот проценет корисен век. Земјата не се амортизира.

Процентите годишни стапки на амортизација, врз основа на проценетиот корисен век за тековниот и споредбените периоди се како што следи:

	%
Згради	2,5-3
Опрема	5-37,5

Методите на амортизација, проценетиот корисен век како и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

**(г) Залихи**

Залихите се искажуваат по пониската од цената на чинење и нето реализациона вредност. Потрошокот на залихите се евидентира според принципот на просечни цени и ги вклучува трошоците настанати за нивна набавка, производство или трошоци на конверзија и останати трошоци направени за доведување на залихата до постојната состојба и локација.

Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

Материјалите (старо железо и слабови) кои се примени со цел за преработка, се евидентираат вонбилансно, бидејќи Друштвото не сноси никакви ризици или награди од овие материјали.

**(д) Обезвреднување на средствата**

**(i) Недеривативни финансиски средства**

На секој датум на известување финансиското средство се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот банкротирал. Дополнително за вложувања во сопственички инструменти, значително или долготрајно намалување на објективната вредност под набавната вредност е објективен доказ за обезвреднување.

**Побарувања**

Друштвото го разгледува доказот за обезвреднување на побарувањата на поединечно и на колективно ниво. Сите индивидуално значајни побарувања се проценуваат за поединечно обезвреднување. Сите индивидуално значајни побарувања за кои се смета дека не се поединечно обезвреднети, се проценуваат колективно за било какво обезвреднување кое настанало, но сеуште не е идентификувано. Побарувањата кои не се индивидуално значајни колективно се проценуваат за обезвреднување со групирање на побарувањата со слични карактеристики на ризик.

## Белешки кон финансиските извештаи

### 3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

#### (д) Обезвреднување на средствата (продолжение)

##### (i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

###### *Побарувања (продолжение)*

Во проценување на колективното обезвреднување, Друштвото ги користи историските трендови на веројатноста од неисполнување на обврските, времето на надоместувањата и износот на настанатата загуба, корелирани за проценката на раководството на Друштвото за тоа дали тековните економски и кредитни услови се такви што вистинските загуби веројатно би биле поголеми или помали од предложените историски трендови.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

##### (ii) Не-финансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, освен за залихите се проценува на секој датум на известување за да се утврди дали постои било каква индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството. Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ.

Надоместливиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголема од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството или единицата која генерира пари. За целите на тестирање на загубите поради обезвреднување, средствата кои не можат да се тестираат индивидуално се групирани заедно во најмалата група на средства којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или единица која генерира пари.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Загубите поради обезвреднување се признаваат во добивката или загубата. Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат да ја намалат сметководствената вредност на средствата во единиците кои генерираат пари (група на единици) на пропорционална основа.

Загубата поради обезвреднување признаена во претходни периоди се проценува на секој датум на известување за било каква индикација дека загубата се намалила или повеќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместливиот износ. Загубата поради обезвреднување се анулира само до износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, доколку не била признаена загуба поради обезвреднување на средствата.



## Белешки кон финансиските извештаи

### 3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

#### (f) Користи за вработените

##### (i) *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото придонесува за пензискиот фонд на своите вработени со уплата на придонеси во согласност со националното законодавство. Придонесите, кои се пресметуваат врз основа на платите, се уплатуваат до националните организации задолжени за исплата на пензии. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани придонеси.

Обврските за придонеси согласно дефинираните планови за придонеси се признаваат во добивката или загубата како трошоци за придонеси на вработени во периодот во кој настануваат.

##### (ii) *Планови за дефинирани користи*

Согласно националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство. Износот на отпремнина за пензионирање изнесува две просечни месечни плати на Друштвото. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи.

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од плановите за дефинирани придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на плановите за дефинирани користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото утврдува нето расход од камата на обврска за дефинирани користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери обврската за дефинирани користи на почетокот на годишниот период до нето обврска за дефинирани користи.

Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на план за дефинирани користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на планот за дефинирани користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за планот за дефинирани користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

##### (iii) *Останати долгорочни користи за вработените*

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во Општиот колективен договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

##### (iv) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

## Белешки кон финансиските извештаи

### 3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

#### (е) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската. Ослободувањето на дисконтот се признава како расход од финансирање.

#### (ж) Признавање на приходи

##### (i) Продажба на производи

Приходот од продажба на производи, се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања, намален за враќањата на производите, трговски попусти и количинските работи. Приходот се признава кога значителните ризици и полезности од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата, поврзаните трошоци или можното враќање на производите како и континуирана инволвираност на менаџментот со производите и износот на приходот може да се измери веродостојно. Пренесувањето на ризиците и полезностите зависат од индивидуалните услови на продажба.

##### (ii) Извршени услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка до степенот на завршеност на услугите на денот на извештајот на финансиска состојба. Степенот на завршеност се определува според евиденциите за извршената работа.

#### (з) Исплати за наем

Исплатите по основа на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемници, според условите на наемот.

Минималните плаќања за финансиски наем се распределени на расход од финансирање и намалување на неподмирена обврска. Расходот од финансирање е распределен на секој период во текот на времетраењето на наемот на таков начин што генерира константна периодична каматна стапка на преостанатото салдо на обврската.

На почетокот на договорот, Друштвото утврдува дали таквиот договор е или содржи наем. Тоа би било случај доколку се исполнети следните два критериуми:

- 1) исполнувањето на договорот зависи од употребата на тоа специфично средство, и
- 2) договорот содржи право на употреба на средството.

На почетокот или при повторното оценување на договорот, Друштвото ги одделува исплатите и другите надоместоци предвидени во договорот за исплати на наемот и исплати за другите елементи врз основа на нивните релативни објективни вредности.

## **Белешки кон финансиските извештаи**

### **3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

#### **(с) Приходи и расходи од финансирање**

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и финансиските средства расположливи-за-продажба). Приходите од камати се признаваат во добивката или загубата и се пресметуваат со примена на методот на ефективна камата.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуба поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во добивката или загубата со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средство кое се квалификува, и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е спремно за неговата употреба или продажба.

Позитивните и негативните курсни разлики се прикажуваат на нето основа.

#### **(и) Данок на добивка**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години. Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели.

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

### Белешки кон финансиските извештаи

#### 3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

##### (j) Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

##### (к) Оперативни сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

##### (л) Нови стандарди и интерпретации кои сеуште не се применети

Нема нови стандарди, дополнувања и интерпретации прифатени во Република Северна Македонија а стапени во сила за годишни периоди почнувајќи по 1 јануари 2018 година.

#### 4. Утврдување на објективна вредност

Голем број сметководствени политики и обелоденувања на Друштвото изискуваат утврдување на објективната вредност, како за финансиските, така и за не-финансиските средства и обврски. Објективните вредности се потребни за мерење и/или обелоденување врз основа на следните методи. Онаму каде е применливо, во белешките кои се однесуваат на специфичните средства или обврски, обелоденета е подетална информација за претпоставките направени во утврдувањето на објективната вредност.

##### (i) Вложувања во хартии од вредност

Објективната вредност на финансиските средства расположливи-за-продажба е утврдена врз база на нивната понудена цена на пазар на хартии од вредност на денот на известување.

##### (ii) Побарувања од купувачи и други побарувања

Објективната вредност на побарувањата од купувачи и другите побарувања се пресметува како сегашна вредност на идните парични текови, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување.

##### (iii) Не-деривативни финансиски обврски

Објективната вредност, која се утврдува за потребите на обелоденување во финансиските извештаи, се пресметува врз основа на сегашната вредност на идните парични текови на главницата и каматата, дисконтирани со пазарната каматна стапка на денот на периодот на известување.

## Белешки кон финансиските извештаи

### 5. Управување со финансиски ризици

#### Преглед

Друштвото е изложено на следните ризици од користењето на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик
- Ризик на ликвидност
- Пазарен ризик

Оваа белешка дава информација за изложеноста на Друштвото на секој од погоре споменатите ризици, за целите, политиките и процесите на Друштвото за мерење и управување со ризиците како и управувањето со капиталот на Друштвото. Понатамошни квантитативни обелоденувања се прикажани во овие финансиски извештаи.

Одборот на директори е одговорен за воспоставување и примена на рамката за управување со ризици.

Рамката за управување со ризици е воспоставена со цел идентификување и анализа на ризиците со кои Друштвото се соочува, поставување на соодветни лимити на ризиците, како и контрола и следење на ризиците и придржување на лимитите.

#### (a) Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки, т.е. депозитите во банки, паричните средства и паричниот еквивалент.

#### (i) Побарувања од купувачи и други побарувања

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото остварува продажба на големо која што во најголем дел се извршува на познати големи купувачи со кои што има воспоставено повеќегодишна соработка со вообичаени рокови на плаќање од 30 до 60 дена. Кога се работи за нови купувачи плаќањето е авансно.

Раководството има воспоставено кредитна политика според која кредитната способност на секој нов купувач се анализира индивидуално, а потоа се нудат условите на плаќање и испорака. Друштвото утврдува резервирања за загуби кои претставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на пооделно значителна изложеност.

#### (ii) Парични средства и парични еквиваленти

Друштвото ја намалува кредитната изложеност преку депонирање на паричните средства во реномирани локални банки. Друштвото континуирано ја следи својата кредитна изложеност како и успешноста на работењето на банките.

## Белешки кон финансиските извештаи

### 5. Управување со финансиски ризици (продолжение)

#### (б) Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност е ризик дека Друштвото нема да биде способно да ги исполни своите финансиски обврски во рамките на нивната достасаност.

За годината завршена на 31 декември 2018 година Друштвото оствари добивка во износ од МКД 4.305 илјади денари. На 31 декември 2018, тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за МКД 2.442.032 илјади. Би требало да се нагласи дека во тековните обврски е вклучен краткорочен кредит од поврзани страни - Дуферко Скоп, Кипар во износ од МКД 1.684.225 илјади и обврски кон поврзани страни од Дуферко Групата, во износ од МКД 1.528.554 илјади. За годината завршена на 31 декември 2018, Друштвото има остварено позитивни парични текови од оперативни активности во износ од МКД 61.373 илјади.

Друштвото има на располагање неколку кредитни линии за модернизација и проширување на постројките и опремата. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон банките. На 31 декември 2018 година, Друштвото има на располагање средства од револвинг рамковни кредити во износ од МКД 187.428 илјади кои се предмет на претходно одобрување и дополнително одобрене, но неповлечени кредити во износ од МКД 49.087 илјади.

Друштвото изготвува месечни планови за готовинските текови и ја следи нивната имплементација на дневна основа. Во текот на годината, Друштвото не се соочи со тешкотии во остварувањето на своите планови за готовински текови. Доколку се потребни дополнителни средства, Друштвото може да побара финансиска поддршка од Дуферко групата.

Пристапот на Друштвото при управувањето со ликвидноста е да се осигура колку што е можно, секогаш да има доволно готовина за да ги исплати своите достасани обврски. Друштвото секогаш се осигурува дека има доволно готовина на располагање за подмирување на достасаните обврски, вклучувајќи ја и исплатата на кредитите и други финансиски обврски. Ова ги исклучува потенцијалните влијанија на непредвидливи ситуации, како природни катастрофи или политички турбуленции во регионот.

#### (в) Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управувањето со пазарен ризик е да ја управува и контролира изложеноста на Групата во прифатливи параметри и истовремено да се оптимизира повратот.

#### (i) Валутен ризик

Друштвото се изложува на валутен ризик при набавки, продажби и добиени кредити кои се деноминирани во валута различна од МКД. Девизните средства со кои што работи Друштвото се ЕУР и УСД.

Трендот на ЕУР во текот на 2018 година е релативно стабилен и Друштвото очекува дека овој тренд да продолжи и во иднина. Обемот на трансакции кои Друштвото ги врши во УСД е релативно помало учество и евентуалните флукуации на курсот на УСД во текот на годината, не би имале значително влијание на резултатот на Друштвото.

#### (ii) Ризик на каматна стапка

Друштвото поседува финансиски обврски со фиксна каматна стапка кои ги сочинуваат обврски за кредити.

Друштвото поседува финансиски средства со фиксна каматна стапка, кои ги сочинуваат паричните средства и паричниот еквивалент. Паричните средства и паричниот еквивалент се со пазарни каматни стапки кои во моментот се ниски, и евентуалните промени во каматните стапки нема да имаат значаен ефект на финансискиот резултат на Друштвото.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**5. Управување со финансиски ризици (продолжение)**

**(г) Управување со капиталот**

Политика на раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на добавувачите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи враќањето на капиталот, што Друштвото го дефинира како однос помеѓу добивката од редовното работење и вкупниот капитал на сопствениците.

Во текот на годината немаше промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија за промени на капиталот.

**6. Оперативни сегменти**

Друштвото има еден известувачки сегмент.

**Производи, услуги и големи клиенти**

Основна дејност на Друштвото е преработката на старо железо и слаб во лим. Приходот на Друштвото се состои од приходи од услуги од преработка на старо железо и слаб во лим и приходи од продажба на лим. Раководството на Друштвото смета дека преработката на старо железо и слаб во лим и производството на лим претставуваат еден сегмент и сите износи кои се вклучени во овие финансиски извештаи претставуваат дел од тој сегмент.

Од вкупните приходи, 53% односно МКД 3.481.078 илјади претставуваат приходи од продажби извршени кон Групата Дуферко (2017: 45%, односно МКД 2.591.295 илјади).

**Белешки кон финансиските извештаи**

**6. Оперативни сегменти (продолжение)**

**Географски области**

Во презентирање на информациите врз основа на географски области, приходите се засноваат на географската локација на купувачите додека презентацијата на средствата се заснова на географската локација на средствата.

**(i) Приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Република Македонија	999.183	1.163.031
<b>Странски земји</b>		
Швајцарија	2.719.758	1.979.035
Турција	1.522.882	1.160.095
Србија	438.528	460.238
Романија	281.893	416.941
Италија	173.098	-
Бугарија	268.410	263.826
Албанија	85.048	166.642
Хрватска	64.999	67.484
Косово	30.193	26.704
Шпанија	-	4.203
Словенија	-	2.665
Грција	-	2.206
Босна и Херцеговина	969	1.221
	<u>6.584.961</u>	<u>5.714.291</u>

**(ii) Недвижности, постројки и опрема**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Република Македонија	<u>3.861.395</u>	<u>3.870.595</u>
	<u>3.861.395</u>	<u>3.870.595</u>

**7. Реализација**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Продажби на производи	3.864.322	3.658.914
Услуги	2.720.639	2.055.377
	<u>6.584.961</u>	<u>5.714.291</u>



**Белешки кон финансиските извештаи**

**8. Останати приходи од дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Наплатени штети	3.918	8.024
Останато	<u>6.404</u>	<u>6.630</u>
	<u><u>10.322</u></u>	<u><u>14.654</u></u>

**9. Останати расходи од дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Платени штети	-	1.544
Останато	<u>4.631</u>	<u>9.691</u>
	<u><u>4.631</u></u>	<u><u>11.235</u></u>

Останатите оперативни трошоци главно се состојат од: одржување на возила, административни трошоци, трошоци за обезбедување и останати трошоци.

**10. Трошоци за вработени**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Нето плати и даноци	290.507	286.597
Придонеси од плати	132.343	112.623
Трошоци поврзани со дефинирани планови за користи и останати долгорочни користи за вработените	-	790
Останати трошоци за вработените	<u>49.430</u>	<u>56.930</u>
	<u><u>472.280</u></u>	<u><u>456.940</u></u>

Останатите трошоци на вработените претставуваат трошоци за хранарина, бонуси, превоз, регрес за годишен одмор, отпремнини за технолошки вишок и слично.

**11. Расходи според природа**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Употребено старо железо	1.869.176	1.607.169
Трошоци за залихи признаени како расход	1.751.490	1.274.638
Потрошена енергија	1.289.494	1.273.472
Трошоци за вработени (види белешка 10)	472.280	456.940
Амортизација на недвижности, постројки и опрема	261.476	255.641
Употребени резервни делови	167.076	161.790
Трошоци за одржување и поправки	165.886	165.195
Транспортни трошоци	145.893	124.629
Сведување на нето реализациона вредност на залихи	30.605	11.447
Трошоци за осигурување	34.884	27.044
Промена на вредноста на залихите	92.081	45.922
Останато	<u>247.124</u>	<u>230.154</u>
<b>Вкупно трошоци на реализација и административни расходи</b>	<u><u>6.527.465</u></u>	<u><u>5.634.041</u></u>

**Белешки кон финансиските извештаи**

**12. Нето расходи од финансирање**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Приходи од камати	1.719	2.833
Приходи од дивиденди	796	532
Приходи од финансирање	<u>2.515</u>	<u>3.365</u>
Расходи од камати	(47.634)	(55.945)
Расходи од исправка на побарувања	(532)	-
Нето негативни курсни разлики	<u>(11.005)</u>	<u>(13.912)</u>
Расходи од финансирање	<u>(59.171)</u>	<u>(69.857)</u>
<b>Нето расходи од финансирање</b>	<b><u>(56.656)</u></b>	<b><u>(66.492)</u></b>

**Капитализирани трошоци за позајмување**

За годината завршена на 31 декември 2018, нема трошоци за позајмувања, кои се капитализирани како дел од набавната вредност на недвижности, постројки и опрема (2017: нема).

**13. Данок на добивка во билансот на успех**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Трошоци за тековен данок</b>		
Тековна година	2.226	2.441
	<u>2.226</u>	<u>2.441</u>
	<u>2.226</u>	<u>2.441</u>
<b>Данок на добивка</b>	<b><u>2.226</u></b>	<b><u>2.441</u></b>

**Усогласување на ефективната даночна стапка**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<u>6.531</u>		<u>17.177</u>
Данок по законска каматна стапка	10,0%	653	10,0%	1.717
Даночен ефект на:				
Расходи непризнаени за даночни цели	24,09%	1.573	11,9%	2.041
Времени разлики за кои не се признаени одложени даночни средства	-	-	(7,7%)	(1.317)
	<b>34,09%</b>	<b><u>2.226</u></b>	<b>14,2%</b>	<b><u>2.441</u></b>

Белешки кон финансиските извештаи

14. Недвижности, постројки и опрема

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Опрема	Средства		Вкупно
				Останати средства	во подготвока	
<b>Набавна вредност</b>						
На 1 јануари 2017	1.130.270	2.611.323	7.551.474	6.542	191.882	11.491.491
Зголемувања	-	-	-	76	299.248	299.324
Трансфер	-	-	127.401	-	(127.401)	-
Намалувања	-	-	(5.794)	-	-	(5.794)
На 31 декември 2017	1.130.270	2.611.323	7.673.081	6.618	363.729	11.785.021
На 1 јануари 2018	1.130.270	2.611.323	7.673.081	6.618	363.729	11.785.021
Зголемувања	-	-	-	-	252.650	252.650
Трансфер	-	57.381	356.300	-	(413.681)	-
Намалувања	-	-	(135.035)	-	-	(135.035)
Останато	-	23.964	-	-	-	23.964
На 31 декември 2018	1.130.270	2.692.668	7.894.346	6.618	202.698	11.926.600
<b>Исправка на вредноста</b>						
На 1 јануари 2017	-	1.588.507	6.070.865	5.205	-	7.664.577
Амортизација за периодот	-	60.837	194.033	771	-	255.641
Намалувања	-	-	(5.792)	-	-	(5.792)
На 31 декември 2017	-	1.649.344	6.259.106	5.976	-	7.914.426
На 1 јануари 2018	-	1.649.344	6.259.106	5.976	-	7.914.426
Амортизација за периодот	-	60.598	200.878	-	-	261.476
Намалувања	-	-	(134.661)	-	-	(134.661)
Останато	-	15.545	-	-	-	15.545
На 31 декември 2018	-	1.725.487	6.325.323	5.976	-	8.056.786
<b>Неотпишана вредност</b>						
На 1 јануари 2017	1.130.270	1.022.816	1.480.609	1.337	191.882	3.826.914
На 31 декември 2017	1.130.270	961.979	1.413.975	642	363.729	3.870.595
На 1 јануари 2018	1.130.270	961.979	1.413.975	642	363.729	3.870.595
На 31 декември 2018	1.130.270	967.181	1.569.023	642	202.698	3.869.814

**Сопственост над земјиштето**

Согласно одлуката на Агенцијата за приватизација на Република Македонија почетните биланси на состојба на 10 правни лица кои произлегоа од Рудници и Железарница “Скопје” - РЖ Скопје беа конечно изготвени со состојба на 30 април 1997 година. Во почетниот биланс на состојба делот од земјиштето кое му припадна на Макстил АД беше пресметан како процент од средствата на Макстил АД во вкупните средства на Рудници и Железарница “Скопје” и земјиштето во износ од МКД 1.130.270 илјади беше признаено во недвижности, постројки и опрема. Друштвото нема документ за сопственост над ова земјиште.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**14. Недвижности, постројки и опрема (продолжение)**

**Обезбедување**

Недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност од МКД 2.424.050 илјади (2017: МКД 2.256.135 илјади) на 31 декември 2018 година се дадени под хипотека како обезбедување за земени кредити од банки (види белешка 22).

**Недвижности, постројки и опрема во подготовка**

Во илјади денари	2018	2017
<b>Набавна вредност</b>		
Модернизација на главен погон	146.895	82.193
Реконструкција на електрична печка	-	171.321
Сервис на трансформатор	-	23.687
Хидрауличен мерач на дебелина на лим	-	14.671
Опрема за пресек на слаб	-	12.833
Систем за отпрашување	-	3.521
Реконструкција на ладилник во ВДЛ	32.442	-
Санација на кров и крањски стази	5.080	-
Останато	18.281	55.503
<b>Вкупно недвижности, постројки и опрема во подготовка</b>	<b>202.698</b>	<b>363.729</b>

**15. Вложувања во придружени претпријатија**

Друштвото има вложувања во следните придружени претпријатија:

	Сопственост	
	2018	2017
РЖ Економика АД, Скопје	21,37%	21,37%

Сумарна финансиска информација за вложувања во придружени претпријатија, неприлагодени за процентот на сопственост кој го има Друштвото:

Во илјади денари	Средства	Обврски	Капитал	Реализација	Добивка/ (загуба)
<b>2018</b>					
РЖ Економика АД, Скопје	181.383	9.371	172.012	15.720	126
	<u>181.383</u>	<u>9.371</u>	<u>172.012</u>	<u>15.720</u>	<u>126</u>
<b>2017</b>					
РЖ Економика АД, Скопје	182.944	11.057	171.887	21.372	3.805
	<u>182.944</u>	<u>11.057</u>	<u>171.887</u>	<u>21.372</u>	<u>3.805</u>

Вложувањата во придружени претпријатија во овие финансиски извештаи се евидентирани по набавна вредност.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**16. Останати вложувања**

**Расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Нетековни вложувања</b>		
Вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба		
Котирани	<u>1.257</u>	<u>1.257</u>
	<u>1.257</u>	<u>1.257</u>

**17. Залихи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Материјали и ситен инвентар	904.193	557.574
Производство во тек	340.894	472.898
Готови производи	<u>342.969</u>	<u>303.046</u>
	<u>1.588.056</u>	<u>1.333.518</u>

Во 2018 година, сведувањето на залихата на материјали и резервни делови до нивната нето реализациона вредност изнесува МКД 30.605 илјади (2017: 11.447 илјади). Износот е вклучен во трошоците за реализација во извештајот за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка.

На 31 декември 2018 година Друштвото има дадено залихи во износ од МКД 553.649 илјади (31 декември 2017 година: МКД 582.327 илјади) како залог за кредити (види белешка 22).

**18. Побарувања од купувачи и други побарувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Побарувања од поврзани страни	615.454	545.082
Побарувања од останати купувачи	288.667	142.418
Побарувања за данок на додадена вредност	379.491	175.830
Останато	<u>3.769</u>	<u>1.472</u>
	<u>1.287.381</u>	<u>864.802</u>
Финансиски средства	671.048	687.500
Не-финансиски средства	<u>616.333</u>	<u>177.302</u>
	<u>1.287.381</u>	<u>864.802</u>

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на загуби од обезвреднување во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 25.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**19. Парични средства и парични еквиваленти**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Парични средства по видување во банки	13.034	118.555
Благајна	129	73
	<u>13.163</u>	<u>118.628</u>

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 25.

**20. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

<i>Во број на акции</i>	<b>Обични акции</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Издадени на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Издадени на 31 декември - целосно платени	<u>14.622.943</u>	<u>14.622.943</u>

Следните акционери имаат сопственост која надминува 5% од издадените акции со право на глас:

	<b>% од акциите со право на глас</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Duferco Skop Investment Ltd., Vaduz	62,4	62,4
Duferco Skop Ltd, Cyprus	19,4	19,4

На 31 декември 2018 овластениот капитал на Друштвото се состоеше од 14.622.943 обични акции (2017: 14.622.943). Сите акции имаат номинална вредност од 5,11 евра. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда, во зависност од остварената нето добивка, и имаат право на глас на Собранието на акционери на Друштвото за еквивалент од 1 акција и на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

**Дивиденди**

По датумот на извештајот на финансиска состојба, не беа предложени дивиденди од Одборот на директори.

Белешки кон финансиските извештаи

21. Заработка по акција

*Основна заработка по акција*

Пресметката на основната заработка по акција за 2018 година е направена врз основа на добивката за периодот која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 4.305 илјади (2017: добивка во износ од МКД 14.736 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2018 од 14.622.943 (2017: 14.622.943), пресметано како што следува:

*Нето добивка расположива за имателите на обични акции*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Добивка за периодот	4.305	14.736
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	<u>4.305</u>	<u>14.736</u>

*Просечен број на обични акции*

<i>Во број на акции</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Издадени обични акции на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Просечен број на обични акции на 31 декември	<u>14.622.943</u>	<u>14.622.943</u>

*Разводната заработка по акција*

Пресметката на разводнетата заработка по акција за 2018 година е направена врз основа на добивката за периодот која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од МКД 4.305 илјади (2017: загубата во износ од МКД 14.736 илјади) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2018 година од 14.622.943 (2017: 14.622.943), пресметано како што следува:

*Нето добивка расположива за имателите на обични акции*

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Добивка за периодот	4.305	14.736
Нето добивка расположива за имателите на обични акции	<u>4.305</u>	<u>14.736</u>

*Просечен број на обични акции*

<i>Во број на акции</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Издадени обични акции на 1 јануари	14.622.943	14.622.943
Просечен број на обични акции на 31 декември	<u>14.622.943</u>	<u>14.622.943</u>

**Белешки кон финансиските извештаи**

**22. Обврски за кредити**

Оваа белешка обезбедува информации за договорните услови за каматоносни кредити и позајмици кои ги има земено Друштвото, кои се мерат според амортизирана вредност. За повеќе информации во однос на изложеноста на Друштвото на ризиците на каматна стапка, странска валута и ликвидност види белешка 25.

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Нетековни обврски</b>		
Обезбедени кредити од банки	<u>232.628</u>	<u>314.627</u>
	<u>232.628</u>	<u>314.627</u>
<b>Тековни обврски</b>		
Необезбеден кредит од Дуферко Скоп Лтд., Кипар	1.684.225	1.684.225
Обезбедени кредити од банки	1.149.532	961.181
Тековна достасаност на обезбедени кредити од банки	<u>102.651</u>	<u>125.890</u>
	<u>2.936.408</u>	<u>2.771.296</u>

**Услови и отплата на обврските**

Условите за отплата на обврските за кредити кои на крајот на годината беа како што следи:

<i>Во илјади денари</i>				<b>31 декември 2018</b>	<b>31 декември 2017</b>
	<b>Валута</b>	<b>Номинална каматна стапка</b>	<b>Година на достасување</b>	<b>Сметко- водствена вредност</b>	<b>Сметко- водствена вредност</b>
Необезбеден кредит од Дуферко Скоп Лтд., Кипар	МКД	-	2019	1.684.225	1.684.225
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	3,00%	2019	1.016.896	839.181
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	3,25%	2019 - 2020	53.296	79.939
Обезбедени кредити од банки	МКД	5,00%	2019	152.747	122.000
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,25%	2018	-	29.746
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	4,25%	2018	-	8.006
Обезбедени кредити од банки	ЕУР	3,25%	2019 - 2023	261.872	322.826
				<u>3.169.036</u>	<u>3.085.923</u>



**Белешки кон финансиските извештаи**

**22. Обврски за кредити (продолжение)**

План за отплата на обврските за кредити кон Дуферко не е определен.

Кредитот од Дуферко Скоп Лтд., Кипар во износ од МКД 1.684.225 илјади претставува кредит кој Дуферко Скоп Лтд., Кипар го преземал од Дуферко Скоп Инвестмент Лтд (Вадуз). Овој кредит е резултат од преземањето на обврските на АД Макстил кон АД Фершпед, АД Макпетрол и АД Технометал-Вардар, од страна на Дуферко Скоп Инвестмент Лтд. по купувањето на мнозинскиот дел на акциите во Макстил АД во ноември 1997 година.

Утврдено е дека нема да се бара камата на овој кредит за периодот до 31 декември 2018. Пресметувањето и плаќањето на камата во последователните периоди ќе биде дополнително утврдено.

На 31 декември 2018 година, Друштвото има на располагање средства од револвинг рамковни кредити во износ од МКД 187.428 илјади кои се предмет на претходно одобрување и дополнителни одобрени, но неповлечени кредити во износ од МКД 49.087 илјади.

***Обезбедување***

Обезбедените кредити на Друштвото се обезбедени со хипотека над недвижности, постројки и опрема со сегашна вредност од МКД 2.424.050 илјади (2017: МКД 2.256.135 илјади) (види белешка 14) како и залихи со сегашна вредност од МКД 553.649 илјади (2017: МКД 582.327 илјади) (види белешка 17).

**Белешки кон финансиските извештаи**

**23. Користи за вработените**

**Обврски за дефинирани користи**

Во илјади денари

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Сегашна вредност на обврската	8.464	8.575
	<u>8.464</u>	<u>8.575</u>

Во согласност со националното законодавство во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени.

**Останати користи за вработените**

Во илјади денари

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Сегашна вредност на обврската	7.454	11.135
	<u>7.454</u>	<u>11.135</u>

Резервирањата за користи од вработените се состојат од резервирања за отпремнини и јубилејни награди.

**24. Обврски кон добавувачи и други обврски**

Во илјади денари

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Обврски кон добавувачи	805.035	1.139.009
Обврски кон поврзани страни (белешка 28)	1.387.067	135.714
Обврски кон вработени	41.504	44.103
Останато	19.648	17.493
	<u>2.253.254</u>	<u>1.336.319</u>
Финансиски обврски	2.192.102	1.274.723
Нефинансиски обврски	61.152	61.596
	<u>2.253.254</u>	<u>1.336.319</u>

Изложеноста на Друштвото на валутен ризик и ризик на ликвидност во однос на обврски кон добавувачи и други обврски е обелоденета во белешка 25.

**25. Финансиски инструменти**

**(a) Кредитен ризик**

**(i) Изложеност на кредитен ризик**

Неопишаната вредност на финансиските средства ја претставува максималната изложеност на кредитен ризик. Максималната изложеност на кредитен ризик на денот на извештајот на финансиска состојба е:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Неопишана вредност</b>	
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
Вложувања во хартии од вредност			
расположливи-за-продажба	16	1.257	1.257
Побарувања од купувачи и други побарувања	18	671.048	687.500
Парични средства и парични еквиваленти	19	13.034	118.555
		<u>685.339</u>	<u>807.312</u>

Белешки кон финансиските извештаи

25. Финансиски инструменти (продолжение)

(a) Кредитен ризик (продолжение)

(i) Изложеност на кредитен ризик (продолжение)

Максималната изложеност на кредитен ризик од побарувањата од купувачи и побарувањата од поврзани страни, по географски региони на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Неотпишана вредност	
	2018	2017
Домашен пазар	180.097	234.938
Останати европски земји	490.951	452.562
	<u>671.048</u>	<u>687.500</u>

На 31 декември 2018 имаше значителна концентрација на кредитниот ризик кон подружниците на основното матично претпријатие во износ од МКД 382.380 илјади (2017: МКД 387.956 илјади).

(ii) Исправка на побарувања

Старосната структура на побарувањата од купувачи и побарувањата од поврзани страни на денот на извештајот на финансиска состојба е:

Во илјади денари	Бруто	Исправка	Бруто	Исправка
	2018	2018	2017	2017
Достасани од 0-1 месец	634.406	-	450.338	-
Достасани од 1-3 месеци	34.838	-	70.445	-
Достасани од 3-6 месеци	380	-	45.462	-
Достасани од 6-12 месеци	253	-	15.821	-
Достасани над една година	10.362	(9.191)	207.135	101.701
	<u>680.239</u>	<u>(9.191)</u>	<u>789.201</u>	<u>101.701</u>

Друштвото смета дека побарувањата со сегашна вредност од МКД 1.171 илјади кои се над една година и за кои не е призната исправка (2017: МКД 105.434 илјади) се наплатливи во целост. Од салдото заклучно со 31 декември 2017 година, МКД 101.469 илјади се побарувања од подружниците на основното матично претпријатие. Останатите побарувања од купувачи кои се достасани над една година, Друштвото смета дека се наплатливи, врз основа на минато искуство и анализа на кредитниот ризик на клиентот.

Сметките за исправка на сомнителни и спорни побарувања се користат за евидентирање на исправката на вредност на сомнителни и спорни побарувања освен во случаите кога Друштвото смета дека побарувањата не можат да се наплатат и истите целосно се отпишуваат.

Движењето на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања во текот на годината е:

Во илјади денари	2018	2017
Состојба на 1 јануари	101.701	104.785
Отпис на побарувања од купувачи	(93.042)	(3.084)
Дополнителна исправка на побарувања од купувачи	532	-
Состојба на 31 декември	<u>9.191</u>	<u>101.701</u>

Белешки кон финансиските извештаи

25. Финансиски инструменти (продолжение)

(б) Ризик на ликвидност

Следната табела ја прикажува договорената достасаност на финансиските обврски:

31 декември 2018

Во илјади денари	Сметко- водствена вредност	Догово- рени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
<b>Не-деривативни финансиски обврски</b>							
Обезбедени кредити од банки	1.484.811	(1.491.879)	(1.185.679)	(58.544)	(94.785)	(152.871)	-
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	1.684.225	(1.684.225)	(1.684.225)	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	2.192.102	(2.192.102)	(2.192.102)	-	-	-	-
	<u>5.361.138</u>	<u>(5.368.206)</u>	<u>(5.062.006)</u>	<u>(58.544)</u>	<u>(94.785)</u>	<u>(152.871)</u>	<u>-</u>

31 декември 2017

Во илјади денари	Сметко- водствена вредност	Догово- рени парични одливи	6 месеци или помалку	6-12 месеци	1-2 години	2-5 години	Над 5 години
<b>Не-деривативни финансиски обврски</b>							
Обезбедени кредити од банки	1.401.698	(1.447.738)	(1.059.906)	(55.926)	(117.695)	(198.729)	(15.482)
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	1.684.225	(1.684.225)	(1.684.225)	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	1.274.723	(1.274.723)	(1.274.723)	-	-	-	-
	<u>4.360.646</u>	<u>(4.406.686)</u>	<u>(4.018.854)</u>	<u>(55.926)</u>	<u>(117.695)</u>	<u>(198.729)</u>	<u>(15.482)</u>

Белешки кон финансиските извештаи

25. Финансиски инструменти (продолжение)

(в) Валутен ризик

(i) Изложеност на валутен ризик

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на валутен ризик:

	МКД	ЕУР	УСД	Останато	МКД	ЕУР	УСД	Останато
Во илјади денари	31 декември 2018				31 декември 2017			
Побарувања од купувачи и побарувања од поврзани страни	180.098	463.902	27.048	-	234.199	353.482	99.819	-
Парични средства и парични еквиваленти	190	7.552	4.387	905	69.751	17.990	30.814	-
Обезбедени кредити од банки	(152.748)	(1.332.063)	-	-	(122.000)	(1.279.698)	-	-
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	(1.684.225)	-	-	-	(1.684.225)	-	-	-
Обврски кон добавувачи и обврски кон поврзани страни	(641.998)	(975.922)	(573.133)	(1.049)	(1.054.562)	(158.016)	(61.880)	(265)
Вкупна изложеност на извештај на финансиска состојба	<u>(2.298.683)</u>	<u>(1.836.531)</u>	<u>(541.698)</u>	<u>(144)</u>	<u>(2.556.837)</u>	<u>(1.066.242)</u>	<u>68.753</u>	<u>(265)</u>

Следните девизни курсеви беа применети во текот на годината:

	Просечен курс		Курс на денот на извештајот на финансиска состојба	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР 1	61,51	61,57	61,49	61,49
УСД 1	52,12	54,64	53,69	51,27

(ii) *Анализа на сензитивност*

1% зајакнување на денарот во однос на следните валути на 31 декември би ја зголемило/(намалило) добивката или загубата за годината за износите прикажани подолу. Оваа анализа подразбира дека сите други варијабли, особено каматните стапки, остануваат непроменети. Анализата е подготвена на ист начин и за 2017 година.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**25. Финансиски инструменти (продолжение)**

**(в) Валутен ризик (продолжение)**

**(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

*Ефект во илјади денари*

**Добивка или  
(загуба)**

**31 декември 2018**

ЕУР 18.365

УСД 5.417

**31 декември 2017**

ЕУР 10.662

УСД (688)

1% ослабување на денарот во однос на погоре наведените валути на 31 декември ќе има ист но спротивен ефект на погоре наведените валути за износите наведени погоре, во услови кога сите други варијабли остануваат непроменети.

**(г) Ризик на каматна стапка**

**Профил**

На денот на извештајот на финансиска состојба профилот на ризикот на каматна стапка на каматоносните финансиски инструменти на Друштвото е:

*Во илјади денари*

**Неоптишана вредност  
2018 2017**

**Инструменти со фиксна каматна стапка**

Финансиски средства 13.034 118.555

Финансиски обврски (1.484.811) (1.401.698)

(1.471.777) (1.283.143)

**Анализа на сензитивност на објективната вредност за инструменти со фиксна каматна стапка**

Друштвото не поседува финансиски средства и обврски кои се искажуваат по објективна вредност низ добивката или загубата. Следствено, промена во каматните стапки на денот на известување нема значајно влијание на добивката или загубата.

**Белешки кон финансиските извештаи**

**25. Финансиски инструменти (продолжение)**

**(д) Објективна вредност**

**(i) Објективна вредност наспроти неотпишана вредност**

Објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и нивната неотпишана вредност прикажана во извештајот на финансиска состојба, се како што следи:

Во илјади денари	Белешка	2018		2017	
		Сегашна вредност	Објективна вредност	Сегашна вредност	Објективна вредност
Вложувања во хартии од вредност расположливи-за-продажба	16	1.257	1.257	1.257	1.257
Побарувања од купувачи и други побарувања	18	671.048	671.048	687.500	687.500
Парични средства и парични еквиваленти	19	13.034	13.034	118.555	118.555
Необезбеден кредит од подружница на основното матично претпријатие	22	(1.684.225)	(1.684.225)	(1.684.225)	(1.684.225)
Обезбедени кредити од банки	22	(1.252.183)	(1.252.183)	(1.401.698)	(1.401.698)
Обврски кон добавувачи и други обврски	24	(2.192.102)	(2.192.102)	(1.274.723)	(1.274.723)
		<u>(4.443.171)</u>	<u>(4.443.171)</u>	<u>(3.553.334)</u>	<u>(3.553.334)</u>

Основата за определување на објективната вредност е обелоденета во белешка 4.

**26. Преземени обврски**

На 31 декември 2018 година Друштвото има склучено договори за набавка на недвижности, постројки и опрема во вредност од МКД 85.408 илјади (2017: МКД 20.538 илјади).

**27. Потенцијални обврски**

Друштвото е тужено во повеќе правни спорови. Потенцијалните обврски во износ од МКД 154.776 илјади претставуваат правни спорови во кои Макстил АД е тужен. Во овој износ е вклучен спор во износ од МКД 132.964 илјади кој претставува спор со Фершпед АД, Скопје, во врска со утужени фактури на поранешна Рудници и Железарница “Скопје”. Согласно мнението на правниците, раководството не очекува овие правни спорови да имаат значителен ефект врз финансиската состојба на Макстил АД.

Во 2018 година по основ на прекршочна постапка покрената од Државниот инспекторат за животна средина, Основниот Суд Скопје 1 - Скопје донесе пресуда со која што на Друштвото му се изрече единствена прекршочна санкција во износ од МКД 2,215 илјади за правното лице и МКД 664 илјади за одговорното лице, како и дополнителна санкција – привремена забрана за вршење на дејност – производство и трговија со производи за црна металургија во траење од една година, по правосилноста на пресудата. Одлуката на судот не е правосилна од причина што Друштвото во благовремен рок има поднесено жалба до Апелациониот суд Скопје. Одбраната на Друштвото се заснова на утврдени суштествени повреди на постапката како и погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба. Согласно мнението на правниците, и врз основа на анализа на околностите поврзани со овој случај раководството на Друштвото смета одбраната против оваа прекршочна постапка ќе биде успешна и дека веројатноста за реализација на оваа мерка е многу мала, особено имајќи ги во предвид активностите и инвестициите кои Друштвото ги превзема во континуитет поврзани за заштита на животната средина.

**28. Поврзани страни**

*Матично и основно матично претпријатие*

Матичното претпријатие на Друштвото е Dufeco Skop Investment Ltd., Liechtenstein. Основно матично претпријатие на Групата е Dufenco International Trading Holding SA, Luxembourg. Претпријатијата поврзани со клучниот менаџерски персонал, вклучуваат друштва кои се под контрола на клучниот менаџерски персонал.

*Трансакции со поврзани страни*

Друштвото ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

**(i) Продажба на стоки и услуги**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Продажба на стоки и услуги:		
Подружници на основното матично претпријатие	3.481.078	2.591.295
Претпријатија поврзани со клучниот менаџерски персонал	-	663.153
Придружено друштво	425	-
	3.481.503	3.254.448

**(ii) Набавка на стоки, услуги и недвижности, постројки и опрема**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Подружници на основното матично претпријатие	1.721.189	324.965
Претпријатија поврзани со клучниот менаџерски персонал	-	328.632
Придружено друштво	9.361	14.345
	1.730.550	667.942



**Белешки кон финансиските извештаи**

**28. Поврзани страни (продолжение)**

**(iii) Надомести на клучниот менаџерски персонал**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Краткорочни користи за вработените	35.946	26.244
	<u>35.946</u>	<u>26.244</u>

Вкупните надомести се вклучени во Трошоци за вработени (види белешка 10).

**(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на стоки/услуги/недвижности, постројки и опрема**

Побарувања од поврзани страни (види белешка 18):

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Подружници на основното матично претпријатие	615.453	387.956
Претпријатија поврзани со клучниот менаџерски персонал	-	157.126
	<u>615.453</u>	<u>545.082</u>

**(iv) Салда на крајот на годината кои произлегуваат од продажби/набавки на стоки/услуги/недвижности, постројки и опрема (продолжение)**

Обврски кон поврзани страни (види белешка 25):

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Подружници на основното матично претпријатие	1.383.779	71.725
Претпријатија поврзани со клучниот менаџерски персонал	-	55.889
Придружено друштво	3.288	8.100
	<u>1.387.067</u>	<u>135.714</u>

Обврски за примени аванси од поврзани страни:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Подружници на основното матично претпријатие	144.775	587.955
	<u>144.775</u>	<u>587.955</u>

**(v) Кредити од поврзани страни**

Кредити од подружницата на основното матично претпријатие (види белешка 22).

<i>Во илјади денари</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
На 1 јануари	1.684.225	1.684.225
На 31 декември	<u>1.684.225</u>	<u>1.684.225</u>

**29. Последователни настани**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.



Годишен  
извештај за  
работењето

## Годишен извештај за работењето на Макстил А.Д. Скопје во 2018

Условите за стопанисување во деловната 2018, па и годишните остварувања во количински показатели не се разликуваат многу од претходниот извештаен период во смисол на нецелосно искористување на инсталираните капацитети со сите последици врз трошоците на работењето (особено фиксните) и остварените финансиски ефекти, потешкотиите во пласманот на произведените количини, ниските пазарни цени и невоедначената динамика на цените на влезните сировини и материјали и цените на готовите производи.

И овие отежнати услови за стопанисување кои се одржуваат речиси целава посткризна декада, во најголема мерка се резултат на влијанието на глобалните прилики на пазарот на челични производи кои имаат силни негативни рефлексии врз динамиката на производството, (остварувања под инсталираните капацитетни можности), неговата економичност и останатите квалитативни фактори на деловната активност.

Најсериозна закана беа донесените времени мерки за ограничување на увозот на челични производи во ЕУ, носечкото пазарно одредниште за производите од производната програма на компанијата. Но, од не помало значење се и редицата специфични проблеми од системска природа во рамките на националната економија: забраната за увоз на старо железо од странство, цените на енергентите и транспортот и сл., наметнатиот проблем со водоснабдувањето, нерешените проблеми во доменот на урбанизмот во локалната заедница. Не треба да се испуштат од предвид и дополнителните трошоци поврзани со инсталираниот систем за заштита на емисиите од производниот процес во погоиот Челичарница.

Оствареното производство на дебели лимови во 2018 во производниот погон Валавница за дебели лимови е 269.663т. што споредено со 271.287т. во 2017 претставува намалување од 0,6%, додека во однос на поставените производни таргети за годината (258.000т.) претставува зголемување од 4,5%. Оствареното производство на сопствен челичен полуфабрикат, челичански слабови во извештајниот период е 266.118т. што споредено со 273.491т во 2017 претставува намалување од 2,7%, додека во однос на планираното производство за годината (240.000т.) претставува зголемување од 10,9%. Иако како што беше напоменато станува збор за прилично изедначени произведени количини споредено со претходната година, станува збор за производство кое е далеку од инсталираниот произведен капацитет во двата производни погони.

Реализацијата во количински показатели е 277.712т., што споредено со 275.790т. во 2017 претставува зголемување од 0,7%.

Во извештајниот период се остварени приходи од работење во износ од 6,6 милијарди денари, од кои приходите од продажби како носечка ставка во структурата на вкупните приходи учествуваат со дури 99,3%. Споредено со 2017 остварените приходи од работењето (5,8милијарди) се поголеми за 13,8%. Покрај разликата во испорачаните количини и поповолните ценовни односи, во извештајниот период е евидентна и разлика и во структурата на испораките во полза на поголемо учество на сопствените продажби за сметка на испораките по основ на договори за преработка каде финансиските ефекти се значително поповолни

Добивката пред оданочување во извештајниот период е 6,5 милиони денари и е за 62,5% поголема од остварената во 2017, а ието добивката е 4,3 милиони денари и е за 167%

повисока од минатогодишната заради оданочувањето на непризнаените расходи. И за овој извештаен период се карактеристични повремение финансиски интервенции на акционерите за покривање на зголемените трошоци на работење.

И во извештајниот период во континуитет се реализираат инвестициони активности за одржување во кондиција на инсталираната опрема и процесни линии, за подобрување на енергетската ефикасност и севкупната економичност на работењето при што нивниот износ надмина 413,7 милиони денари. Од позначајните зафати треба да се истакнат: реконструкцијата на кранските постројки во производниот погон Челичарница, дозакружувањето на системот за заштита на амбиенталниот воздух од емисиите од термичките агрегати во производниот погон Челичарница и целосна реконструкција на електролачната печка заради интензификација на производниот процес како и редица зафати за подобрување на енергетската ефикасност и за намалување на трошоците на нејзиното одржување, одредените зафати на постројката за континуирано леање за производство на слабови со помал пресек, сервисирање на трансформаторот на казанаската печка, набавка на нови колички со ваги за старо железо, а во производниот погон Валавница за топловалани дебели лимови дозакружена е модернизацијата на главниот погон на валачкиот стан и затварање на просторот околу него, реализиран е зафат за компензација на реактивна електрична енергија, направени се редица зафати на едната потисна печка, инсталиран е икс мерач за континуирано мерење на дебелината на лимовите, изведени се активности за рецикулација на технолошката вода, инсталиран е автоматски секатор, отпочнати се активности за реконструкција на кранови и крански патеки, реализирани се активности за целосен видео надзор и изведени се редица други реконструкциски и ремонтни активности.



Макстил А.Д



Неревидирана  
годишна сметка

## **Неревидирана годишна сметка**

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2018 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 05166250

Целосно име: МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со

производи за црна металургија Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	3.876.252.106,00			3.885.451.562,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	3.869.813.576,00			3.879.013.032,00
10	-- Недвижности (011+012)	2.108.820.614,00			2.112.037.483,00
11	-- Земјиште	1.130.270.115,00			1.130.270.115,00
12	-- Градежни објекти	978.550.499,00			981.767.368,00
13	-- Постројки и опрема	1.557.658.502,00			1.402.609.535,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	16.215.901,00			7.927.538,00
18	-- Материјални средства во подготовка	186.478.585,00			355.798.502,00
19	-- Останати материјални средства	639.974,00			639.974,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	6.438.530,00			6.438.530,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	6.438.530,00			6.438.530,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	2.928.588.288,00			2.399.907.684,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.821.130.216,00			1.333.518.681,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	817.402.110,00			196.506.040,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	319.865.095,00			361.067.408,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	340.893.568,00			472.898.509,00
41	-- Залихи на готови производи	342.969.443,00			303.046.724,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.094.295.206,00			947.760.851,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	382.380.462,00			387.955.900,00
47	-- Побарувања од купувачи	290.148.635,00			299.543.488,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	39.850.638,00			82.960.183,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	379.627.742,00			175.830.065,00
50	-- Побарувања од вработените	2.287.729,00			1.471.215,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	13.162.866,00			118.628.152,00
60	-- Парични средства	13.162.866,00			118.628.152,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	27.259.379,00			24.613.105,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.832.099.773,00			6.309.972.351,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	1.220.790.894,00			1.709.624.326,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.186.489.586,00			1.182.188.802,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	4.431.095.077,00			4.431.095.077,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.248.906.275,00			3.250.466.470,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.300.784,00			1.560.195,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.645.610.187,00			5.127.783.549,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	15.918.257,00			30.138.522,00



83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	15.918.257,00	30.138.522,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	232.627.701,00	314.627.423,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	232.627.701,00	314.627.423,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.397.064.229,00	4.783.017.604,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.531.841.495,00	667.780.573,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	805.031.371,00	1.194.893.687,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	62.415.896,00	96.268.867,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	13.939.960,00	11.274.878,00
100	-- Обврски кон вработените	27.570.289,00	22.400.088,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.684.225.494,00	1.684.225.494,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.252.182.585,00	1.087.071.502,00
108	-- Останати краткорочни обврски	19.857.139,00	19.102.515,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.832.099.773,00	6.309.972.351,00
112	-- V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	1.220.790.894,00	1.709.624.326,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.631.463.827,00			5.766.937.547,00
202	-- Приходи од продажба	6.588.209.099,00			5.717.441.551,00
203	-- Останати приходи	33.047.678,00			11.504.406,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	775.945.233,00			821.866.239,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	683.863.011,00			775.945.233,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	10.207.050,00			37.991.590,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	6.476.662.825,00			5.650.531.841,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	5.087.443.559,00			4.354.065.997,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми				636.373,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	502.791.724,00			460.577.762,00
212	-- Останати трошоци од работењето	84.119.410,00			81.266.754,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	504.696.259,00			451.258.349,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	295.526.494,00			265.409.282,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	23.784.050,00			20.980.930,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	124.899.096,00			112.623.757,00
217	-- Останати трошоци за вработените	60.486.619,00			52.244.380,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	261.475.510,00			255.641.495,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	31.136.356,00			11.447.477,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици				11.219.041,00
222	-- Останати расходи од работењето	5.000.007,00			24.418.593,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	33.818.232,00			43.368.449,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	13.909.616,00			16.748.903,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	13.909.616,00			16.748.903,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	796.100,00			532.130,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.649.157,00			2.841.532,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	17.463.359,00			23.245.884,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	90.010.371,00			109.851.428,00

	(235+239+240+241+242+243)		
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	16.622.036,00	18.709.843,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	4.497.297,00	11.774.767,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	12.124.739,00	6.935.076,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	47.633.482,00	55.944.320,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	25.754.853,00	35.197.265,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	6.526.641,00	4.001.721,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	6.526.641,00	4.001.721,00
252	-- Данок на добивка	2.225.857,00	2.441.526,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	4.300.784,00	1.560.195,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	907,00	864,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
269	-- Добивка за годината	4.300.784,00	1.560.195,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	4.300.784,00	1.560.195,00

Потпишано од:

Elena Prlichkova Arsikj  
elena.prlickova@makstil.com.mk  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

[ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ](#) [ПЕЧАТИ](#) [ОТКАЖИ](#)

## ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ 2018

### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив на друштвото	Макстил АД Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	4-02000017-000-10		
Седиште	ул. 16 Македонска бригада бр.18, Скопје, Р. Македонија		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување	/		
Позначајни дејности кои ги извршува	Производство и трговија со производи за црна металургија		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	Странско правно лице - Dufenco Skop Investment Ltd, Vaduz (62.4%) Домашно правно лице - РЖ Економика А.Д. Скопје (21.37%)		
Број на вработени спрема степен на образование	Број на вработени со високо образование	Број на вработени со средно образование	Број на вработени со основно образование
	154	715	80
Сопственичка структура	Dufenco Skop Investment Ltd, Vaduz (62.4%) Dufenco Skop LTD CYPRUS (19.4%) Останати правни и физички лица (18.2%)		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 1997		

### 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Годишната сметка на Макстил А.Д.Скопје е подготвена согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Годишната сметка е составена за Макстил А.Д. Скопје и истата не е консолидирана
Валута на презентација	Денар (МКД)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата година, во се еднакво како и за претходната година. Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на годишната сметка се дадени во продолжение.

### **3.1. Основи за подготовка на Годишната сметка**

Годишната сметка на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, ... и бр. 120/18;Собрание -195/18;исп.-225/18;у.суд-239/18) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09, 164/10 и 107/11), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ.

Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојбата (Извештај на финансиската состојба) изготвен со состојба на 31.12.2018 година, Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на 31.12.2018 година, Извештајот за останата сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2018 година и овие Објаснувачки белешки.

При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во оваа точка (3).

Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД.

### **3.2. Приходи**

Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите се испорачани.

#### **3.2.1. Приходи од оперативен лизинг / закуп**

Приходите поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат тековно - за периодот за кој се

однесуваат. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивно настанување, во

согласност со важечките договори.

#### **3.2.2. Приходи од продажба**

Приходите од продажба на производи и стоки треба да се признаат кога се задоволени следните

услови ;

- Претпријатието на купувачот му пренело значајни ризици и користи од сопственоста на производот и стоките
- Кога износот на приходите може веродостојно да се измери

### **3.3. Расходи (трошоци)**

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на судирање).

#### **3.3.1. Оперативен лизинг / Закуп**

Трошоците

поврзани со оперативниот лизинг (закуп) се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг (закуп) се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнина. Тие се искажуваат преку

Билансот на успех во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.3.2. Трошоци за производство (конверзија) се распоредуваат според директното учество во настанувањето на производите (односно услугите)

3.3.3. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Билансот на успех и се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи.

3.3.4. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства

Амортизацијата на нетековните материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средства-та целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата и на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Друштвото.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 3%
Деловен инвентар	5% - 37.5%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности, постројки и опрема и на нематеријални средства започнува да се пресметува со денот на ставање на средствата во употреба. Земјата не се амортизира.

Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

3.3.5. Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените заедно со припаѓачкиот данок и придонеси за социјално осигурување

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Друштвото исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. Во овие обврски спаѓаат исплати на вработените во износи пресметани согласно со закон и колективен договор, припаѓачкиот данок, односно придонеси пресметани со примена на стапки пропишани со закон.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување. Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство.

3.4. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Како што е обелоденето во Белешката 3.1, ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех се вреднуваат со користење на МКД, која претставува функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Билансот на состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Билансот на успех.

### **3.5. Нетековни материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)**

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2018 се прикажани по на-бавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповрат-ните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е ком-плетиран процесот на изградбата / монтажа.

Недвижностите, постројките и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

### **3.6. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и вложувања во туѓи средства. Тие се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

### **3.7. Залихи**

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според метод на просечни цени. Суровините примени по основ на договори за преработка се евидентираат вонбилансно. Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени ( се утврдуваат на почетокот на годината ) , а на крајот на годината се прави збирна пресметка (отстапување од планските цени) на производството по стварни трошоци , односно по цена на чинење.

Последователно, залихите се мерат според пониската вредност помеѓу набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната (реализационата) вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени под нормални услови, намалена за трошоците на довршување и продажба.

Исправката на вредноста на залихите се прикажува како трошок на периодот и за истата се намалува нивната сметководствена вредност - до нето продажната вредност проценета од Друштвото. Залихите кои се безвредни или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

### **3.8. Побарувања и обврски - Финансиски инструменти**

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Друштвото ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

#### **3.8.1. Побарувања**

Побарувањата од купувачи се искажуваат според нивната номинална вредност намалена за со-одветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за безвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски

потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се безвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот на успех. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

### 3.8.2. Обврски

Оперативните обврски кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото. Овие обврски се класифицираат како кратко-рочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на до-спевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

### 3.9. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

### 3.10. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на финансискиот резултат и даночно непризнатите трошоци.

## 4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од Друштвото да употребува проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски и обелоденување на неизвесни средства и обврски на датумот на известување, како и на приходите и трошоците за извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите до-стапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба.

## 5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

## 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

*Кредитниот ризик* е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски, и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки.

*Пазарен ризик* е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото.

*Ризик на ликвидноста* претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на по-требната готовина за сервисирање на тековните обврски.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патент и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
2018	1	2	3	4	5	6
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
<b>Исправка на вредноста</b>	/	/				
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Амортизација	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	/	/	/	/
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)</b>	/	/	0	0	/	0
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)</b>	/	/	0	0	/	0
2017	1	2	3	4	5	6
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0



Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.211.013	/	14.420.300
Амортизација	/	/	0	771.017	/	771.017
Намалување	/	/	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	0	15.191.317
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)</b>	/	/	0	0	0	0
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)</b>	/	/	0	771.017	0	771.017

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции и во тек	Вкупно
2018	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.673.081.656	355.798.502	11.870.642.097
Зголемување	0	57.381.268	356.299.968	244.361.319	658.042.555
Намалување	0	0	135.035.722	413.681.236	548.716.958
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	1.130.270.115	2.768.873.092	7.894.345.902	186.478.585	11.979.967.694
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)	0	1.729.724.456	6.270.472.121	0	8.000.196.577
Амортизација	0	60.598.138	200.877.372	0	261.475.510
Намалување	0	0	134.662.094	0	134.662.094
Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)	0	1.790.322.594	6.336.687.399	0	8.127.009.993
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2018 (тековна година)</b>	1.130.270.115	978.550.499	1.557.658.502	186.478.585	3.852.957.701
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2018 (тековна година)</b>	1.130.270.115	981.767.369	1.402.609.534	355.798.502	3.870.445.521
2017	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.551.475.137	178.877.225	11.572.114.301

Зголемување	0	0	127.401.498	304.322.775	431.724.273
Намалување	0	0	5.794.979	127.401.498	133.196.477
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	1.130.270.115	2.711.491.824	7.673.081.656	355.798.502	11.870.642.097
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2017 (претходна година)	0	1.668.887.844	6.082.231.186	0	7.751.119.030
Амортизација	0	60.836.611	194.033.867	0	254.870.478
Намалување	0	0	5.792.931	0	5.792.931
Салдо на 31 Декември 2017 (претходна година)	0	1.729.724.455	6.270.472.122	0	8.000.196.577
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2017 (претходна година)</b>	<b>1.130.270.115</b>	<b>981.767.369</b>	<b>1.402.609.534</b>	<b>355.798.502</b>	<b>3.870.455.521</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2017 (претходна година)</b>	<b>1.130.270.115</b>	<b>1.042.603.980</b>	<b>1.469.243.951</b>	<b>178.877.225</b>	<b>3.820.995.271</b>

#### 9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Опис	Тековна година	Претходна Година
Побарувања од купувачи во земјата	192.099.162	327.548.900
Побарувања од купувачи во странство	147.240.737	145.151.419
Застарени, сомнителни и спорни странски побарувања	0	16.089.048
Вредносно усогласување на побарувања	9.340.626	106.285.696
<b>Вкупно:</b>	<b>348.680.525</b>	<b>595.075.063</b>

#### 10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	189.356	69.750.059
Парични средства во денарска благајна	128.625	72.766
Девизна сметка	12.844.885	48.805.327
Девизна благајна	0	0
<b>Вкупно:</b>	<b>13.162.866</b>	<b>118.628.152</b>

## 11. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на:			Состојба			
	2018 (тековна година)	01.01.2018	%	зголе м.	намал.	31.12.2018	%
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18,2	/	/	2.661.376	18,2
	Правни лица	11.961.568	81,8	/	/	11.961.568	81,8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	<b>Вкупно</b>	<b>14.622.944</b>	<b>100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14.622.944</b>	<b>100</b>
2017 (претходна година)		01.01.2017	%	зголе м.	намал.	31.12.2017	%
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18,2	/	/	2.661.376	18,2
	Правни лица	11.961.568	81,8	/	/	11.961.568	81,8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	<b>Вкупно</b>	<b>14.622.944</b>	<b>100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14.622.944</b>	<b>100</b>

## 12. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва	/	/	/
Обврски кон добавувачи	/	/	/
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	/	/	/
Обврски по основ на кредити	хипотека	232.627.701	314.627.423
Обврски по основ на заеми	/	/	/
Останати долгорочни обврски	/	/	/
<b>Вкупно</b>	<b>/</b>	<b>232.627.701</b>	<b>314.627.423</b>

## 13. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	625.901.300	857.863.199
Добавувачи во странство	218.940.525	225.915.774
Добавувачи за нефактурирани стоки	22.605.442	207.410.581
<b>Вкупно:</b>	<b>867.447.267</b>	<b>1.291.189.554</b>

#### 14. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	1.252.182.585	1.087.071.502
Краткорочни кредити во странство	1.684.225.494	1.684.225.494
<b>Вкупно:</b>	<b>2.936.408.079</b>	<b>2.771.296.996</b>

#### 15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	984.273.886	1.135.833.082
Приходи од продажба во странство	2.199.329.813	2.077.314.550
<b>Вкупно:</b>	<b>3.061.588.436</b>	<b>3.213.147.632</b>

#### 16. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	3.247.796	3.149.785
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од минати години	11.762.824	286.065
Приходи од наплата на штети за основни средства	3.918.083	7.838.825
Приходи од дивиденди од вложув.во неповр.друштва	796.100	532.130
Други приходи	12.910.025	1.532.927
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	3.791.553	1.395.121
Приходи од камата за ненавремен поврат на ДДВ	1.641.671	2.833.452
<b>Вкупно:</b>	<b>38.068.052</b>	<b>17.568.305</b>

#### 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	130.543.206	108.301.092
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	4.636.746	4.578.048
Дневници за службени патувања и патни трошоци	3.017.573	2.791.118
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	239.996	540.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	828.475	251.377
Премии за осигурување	34.884.770	27.044.270
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	5.595.742	5.251.267
Трошоци за ревизија	2.290.380	2.283.972
Трошоци за останати интелектуални услуги	15.749.743	12.733.691
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	531.792	0

Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	15.349.227	12.118.979
<b>Вкупно останати оперативни расходи:</b>	<b>213.667.650</b>	<b>175.893.814</b>

#### 18. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	382.380.462	387.955.900
Обврски по основ на купопродажни односи	1.531.841.495	667.780.573
Приходи од продажба на готови производи	3.401.357.604	2.501.144.134
Приходи од продажба на стоки	0	0

Лице одговорно за составување на Белешките: Име и презиме

Елена Прличкова Арсиќ

ЕМБГ 

0	1	0	4	9	5	7	4	5	5	0	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Лице одговорно за составување на Белешките: Целосен назив на друштвото - МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Макстил АД Скопје

ЕМБС 

5	1	6	6	2	5	0
---	---	---	---	---	---	---

Во Скопје на ден 12.02.2019	Лице одговорно за составување на Белешките Прличкова Арсиќ Елена	МП	Раководител
--------------------------------	---	----	-------------

